



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 16 јули 1975
Скопје
Број 26
Год. XXXI

Претплатата за 1975 година изнесува 300 динари. Овој број чини 3 дин. Жиро сметка 40100-601-128

294.

Врз основа на член 69 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“, бр. 3/73 и 17/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1975 ГОДИНА

1. Во членот 24 од Законот за Републичкиот буџет за 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74), во Раздел 13 — „Републички секретаријат за здравство и социјална политика“ се вршат следните измени:

— во позиција 150 — „Трошоци за потребите на народната одбрана“ износот „400.000“ се заменува со износот „300.000“;

— во позиција 156 — „Трошоци за транспорт на храна од меѓународна помош и соработка со меѓународни организации и институции во земјата“ износот „800.000“ се заменува со износот „600.000“;

— во позиција 160 — „Боречки додаток“ износот „3.840.000“ се заменува со износот „1.440.000“;

— во позиција 164 — „Трошоци за задолжителни видови на здравствена заштита на населението“ износот „20.000.000“ се заменува со износот „16.000.000“;

— во позиција 147 — „Материјални расходи во редовната дејност“ износот „420.000“ се заменува со износот „620.000“;

— во позиција 157 — „Финансирање на одделни облици на инвалидска заштита“ износот „29.200.000“ се заменува со износот „35.700.000“.

2. Измените на намените од точката 1 на оваа одлука Републичкиот секретаријат за финансии ќе ги спроведе во билансниот дел на Буџетот.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-1488/1
13 јуни 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

295.

Врз основа на член 31 став 3 и 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 16/70 и 34/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНОСТА НА СЛЕПИТЕ ЛИЦА — ЖРТВИ НА ФАШИСТИЧКИОТ ТЕРОР И НА СЛЕПИТЕ ЛИЦА — ГРАЃАНСКИ ЖРТВИ ОД ВОЈНАТА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ

I

Инвалиднината на слепите лица — жртви на фашистичкиот терор и на слепите лица — граѓански жртви од војната се усогласува со движење-

то на просечните трошоци на животот во СР Македонија, така што таа се зголемува за 24,3%, со важност од 1 јануари 1975 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1254/1
13 јуни 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

296.

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72 и 31/72), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ОБУЧУВАЊЕ НА КОМАНДИРИ ВО МИЛИЦИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува времетраењето на курсот за командири на станиците на милицијата и самостојните одделенија на милицијата, како и на раководителите на единиците на милицијата од член 38 од Законот за внатрешни работи (командири), начинот и програмата за обучување на командирите, како и програмата на завршниот испит на курсот за командири.

Член 2

Курсот за командири трае четири и пол месеци.

Член 3

Курсот за командири се организира по потреба, а се спроведува во Средното училиште за внатрешни работи.

Наставата на курсот за командири може да почне во февруари или септември во годината.

Член 4

Курсот за командири се спроведува според програмата што е пропишана со овој правилник и е негов составен дел.

Програмата се разработува во наставен план од Средното училиште за внатрешни работи.

Член 5

Завршниот испит на курсот за командири (завршен испит) може да го полага слушател кој покажал задоволителен успех од сите предмети што се утврдува со оценување за времетраењето на курсот.

Завршниот испит не може да го полага слушател кој покажал недоволен успех од најмалку три предмети.

Слушател, кој покажал недоволен успех од најмногу два предмети, може да го полага завршниот испит откако ќе го положи поправниот испит по предметите од кои покажал недоволен успех. Пои-

равниот испит се спроведува по истекот на најмалку 20 дена од завршувањето на наставата на курсот за командири.

Член 6

Завршниот испит се полага од материјата што со програмата е предвидена за предметите: организација и делокруг на работата на органите за внатрешни работи, управно право — посебен дел, кривично право и кривична постапка и криминалистика.

Завршниот испит се повторува ако при полагањето се покаже недоволен успех од најмногу два предмета. Повторувањето на завршниот испит се спроведува во рок од 30 дена.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот дел од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 05-7691/1
27 јули 1975 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Мирко Буневски, с. р.

ПРОГРАМА

за обучување на командири во милицијата

1. Организација и делокруг на работата на органите за внатрешни работи	50	часови
2. Кривично право и кривична постапка	90	„
3. Криминалистика	100	„
4. Основи на криминологијата, социјалната патологија и пенелогичка	35	„
5. Управно право — посебен дел	35	„
6. Основи на безбедноста и општествената самозаштита	35	„
7. Организација и раководење со работата на милицијата	20	„
8. Употреба на технички средства во работата на милицијата	20	„
9. Тактика во специфичните активности на милицијата	30	„
10. Стручно физичко образование	35	„
11. Надворешно — трговски и царинско — девизен промет	30	„
12. Основи на општествено-политичкиот систем	20	„
13. Основи на марксистичко образование	35	„
14. Странски јазик	100	„

297.

Врз основа на член 139 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 8/75), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ И НА ПРОВЕРКАТА НА ЗНАЕЊАТА ЗАРАДИ ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ПОТВРДА

Член 1

Со овој правилник се пропишува програмата и начинот на полагањето на возачкиот испит и програмата и начинот на проверка на познавањата на сообраќајните знаци и основните правила на сообраќајот на патиштата заради издавање на возачка потврда.

І. ВОЗАЧКИ ИСПИТ

1. Програма на возачкиот испит

Член 2

Програмата на возачкиот испит ги опфаќа областите:

1. прописи за безбедноста на сообраќајот на патиштата;
2. познавање на моторни возила за кандидати за возачи на моторни возила од Ц и Д категорија;
3. управување со моторно возило или трактор;
4. основи на укажувањето прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода.

Член 3

Програмата на возачкиот испит е отпечатена кон овој правилник и е негов составен дел. (Прилог 1).

2. Начин на полагање на возачкиот испит

Член 4

Кандидат за возач на моторно возило или трактор (кандидат за возач) пријавата за полагање на возачки испит ја поднесува на општинскиот орган за внатрешни работи (надлежен општински орган).

Пријавата од претходниот став содржи: име, татково име и презиме, датум и место на раѓање, занимање и адреса на станот на кандидатот за возач и податоци за категоријата на возилата за која се полага испитот, по кој пат се полага и назначување на категоријата на моторните возила за која кандидатот за возач веќе има возачка дозвола.

Член 5

При приемот на пријавата за полагање на возачкиот испит, надлежниот општински орган утврдува дали пријавата е потполна и дали се приложени кон неа доказите од член 131 и член 134 став 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, како и дали се исполнети условите за издавање на возачка дозвола односно дозвола за возач на трактор, што се и услови за допуштање на возачки испит и за нив може да бара да се приложат потребни исправи на увид.

Ако се поднесени доказите и се исполнети условите за полагањето на возачкиот испит надлежниот општински орган го одобрува полагањето на испитот и предметот веднаш го отстапува на надлежната испитна комисија.

Испитната комисија го определува времето и местото на полагањето на возачкиот испит за што писмено го известува кандидатот за возач најмалку на три дена пред полагањето на испитот.

Испитната комисија е должна повиканите кандидати за возачи да ги испита на денот кога било закажано испитувањето.

Барањето за полагање на возачкиот испит се одбива со решение.

Член 6

Кандидат за возач на моторно возило или на трактор поднесува барање за утврдување подготвеноста од основите за укажување прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода на организација на Црвен Крст на Македонија.

Член 7

Писмената потврда за утврдената подготвеност му се издава на кандидатот за возач од основите за укажувањето прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода, ако кандидатот покажал усмени и практични познавања од кои може да се

утврди дека е подготвен за укажување прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода според програмата што е пропишана со овој правилник.

Член 8

Пред почетокот на полагањето на возачкиот испит, испитната комисија го утврдува идентитетот на кандидатот за возач.

Член 9

Возачкиот испит се полага пред испитната комисија во полн состав.

По исклучок, испитот од управување со моторно возило или трактор може да се полага и пред испитна комисија што ја сочинува испитувачот за управување со моторно возило и другиот испитувач или претседателот на испитната комисија.

Се смета дека кандидатот за возач го полага испитот од управување со мотоцикл пред испитна комисија и кога комисијата мотоциклот го следи од друго моторно возило.

Член 10

Испитувањето од определена област на возачкиот испит го врши испитувачот што е определен за таа област.

Член 11

Возачкиот испит се полага писмено, усно и практично.

На возачкиот испит прво се полагаат прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата писмено по пат на тест и усно.

Испитот од познавањата на моторните возила се полага усно со користење на нагледни средства — шеми, делови и др.

Испитот од управување со моторно возило или трактор се полага практично.

Член 12

На кандидатот за возач за одговор на прашањата од тестот му се остава време од 60 минути.

Кандидатот за возач извлекува лист со најмалку по три испитни прашања за областите што се полагаат усно.

Член 13

Испитот од управувањето со моторно возило или трактор се спроведува во два дела.

На првиот дел кандидатот за возач треба да покаже особено дали е во состојба да ракува и правилно да изведува дејствија со возилото. Овој дел на испитот се врши на уреден полигон или друг погоден простор на кој нема сообраќај или па кој е послаб интензитетот на сообраќајот.

Ако кандидатот за возач задоволи на првиот дел пристапува кон вториот дел што се врши на пат во населено место со поинтензивен сообраќај, и по правило, на пат вон од населено место. Во овој дел кандидатот за возач треба да покаже дека управува со возилото во согласност со пропишаните правила на сообраќајот на патиштата и со околностите на патот, дека е доволно претпазлив спрема другите учесници во сообраќајот и доволно го набљудува сообраќајот, а посебно дека се служи со возачкото огледало, вози со соодветна брзина и претпазливо, како и се снаоѓа при поголеми брзини на движење на патот, постигнува безбедно, дејствијата на управување со возилото ги врши со потребната усогласеност итн.

За кандидатот за возач кој не го положил испитот од управување со моторно возило или трактор во записникот за полагање на испитот се наведуваат грешките што ги сторил во текот на во-
ењето.

Испитот од управување со моторно возило или трактор трае додека испитувачот не се увери дека кандидатот за возач го поседува или не го поседува потребното знаење и способност безбедно да

управува со моторно возило или трактор но не може да трае повеќе од 60 минути.

Член 14

Испитот од управувањето со моторно возило се полага на моторно возило што е должен да го обезбеди кандидатот за возач и тоа:

— за возач на моторни возила од А категорија — на моторно возило од таа категорија;

— за возач на моторни возила од Б категорија — на моторно возило од таа категорија што нема автоматски менувач и на кое рачната сопирачка му е пристапна на испитувачот;

— за возач на моторни возила од Ц категорија — на товарно моторно возило чија најголема дозволена тежина е над 6,5 т.;

— за возач на моторни возила од Д категорија — на автобус на кој се вградени над 20 седишта или на автобус што се користи во јавен градски сообраќај со најмалку 31 место;

— за возач на возила од Е категорија — на моторно возило од Б, Ц и Д категорија со соодветна приколка;

— за возач на трактор — на трактор со приколка.

Инвалиди и лица со телесни недостатоци можат да полагаат испит од управувањето со моторно возило под услов за време на полагањето на испитот да имаат потребни помагала, очила, протези и др. односно овој испит можат да го полагаат на моторно возило приспособено кон нивните индивидуални телесни недостатоци или на моторно возило специјално пригодно за возачи со определени телесни недостатоци.

Испитната комисија обезбедува моторното возило односно тракторот за време додека се полага испитот да биде означено како возило на кое се врши подготвување на кандидат за возач.

Член 15

Ако на возачкиот испит кандидатот за возач се служи со недозволен средства — користење на учебници или белешки, препишување и др. испитната комисија го отстранува таквиот кандидат од испитот и се смета дека не го положил испитот.

Член 16

Успехот на испитот од секоја област го оценува испитната комисија со оценка „положил“ или „не положил“.

Член 17

Кандидатот за возач кој не го положил испитот од прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата, се смета дека не го положил возачкиот испит.

Кандидатот за возач кој го положи испитот од прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата, а не го положи испитот од познавањето на моторни возила или од управувањето со моторно возило, може да ги повторува испитите од тие области најдоцна во рок од три месеци од денот на положениот испит од прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата во временски периоди што не можат да бидат покуси од 7 дена, а испитната комисија тоа ќе му го овозможи. Ако кандидатот ни во тој рок не го положи испитот што го повторува или во тој рок не се јави на полагање на тие испити се смета дека не го положил возачкиот испит.

За повторување на возачкиот испит односно за одделна област од тој испит се поднесува посебна пријава на испитната комисија пред која кандидатот за возач го полагал испитот.

Член 18

Тестовите за полагање на испитот од прописите за безбедноста на сообраќајот содржат определен број прашања на кои одговорите можат да се даваат на повеќе начини што се определени во тестот. Тестот може да содржи и прашања на кои одговорот се дава описно.

Точните одговори на прашањата од тестот се вреднуваат со бодови зависно од значењето на содржината на прашањето.

Кандидат за возач се смета дека го положил испитот ако во одговорот на прашањата од тестот постигне најмалку 90% од вкупниот број на позитивни бодови.

Кандидат за возач, кој не направи ни една грешка на тестот, нема да го полага усмениот дел од прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Член 19

За текот на полагањето на возачкиот испит се води записник.

Записникот содржи: реден број на регистарот, за полагањето на возачкиот испит, име, татково име и презиме на кандидатот за возач, датум и место на полагањето на испитот, број на тестот и листот со испитните прашања, како и оценките за секоја област од возачкиот испит.

Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на испитната комисија.

Член 20

Ако кандидатот за возач не пристапи кон полагање на возачкиот испит од било кои причини или пред почетокот на испитот се откаже од полагање се смета дека не го полага испитот.

Ако кандидатот се откаже од веќе започнатото полагање на испитот од определена област се смета дека не го положил испитот од таа област.

Член 21

На кандидатот за возач, кој го положи возачкиот испит, испитната комисија му издава на негово барање уверение за положениот возачки испит.

Член 22

Претседател и член на испитна комисија не може да биде лице што подготвува кандидати за возачи.

Член 23

Испитната комисија води регистар за полагањето на возачкиот испит.

Регистарот за полагање на возачкиот испит содржи: реден број, презиме, татково име и име на кандидатот, негово живеалиште и адреса, датум, место и општината на неговото раѓање, категорија на моторното возило, за која кандидатот го полага испитот, датум на полагањето на испитот, успех постигнат на испитот, назначување за тоа по кој пат кандидатот го полага испитот и рубрика за забелешка.

Член 24

Регистарот за полагањето на возачкиот испит се чува како документ од трајна вредност.

Член 25

Испитната комисија, по положениот возачки испит, му ја доставува документацијата сврзана со полагањето на испитот — пријави за полагање на возачкиот испит, тестови, листови со испитни прашања, записници и др. на надлежниот општински орган што го одобрил полагањето на испитот.

II. ПРОВЕРКА НА ПОЗНАВАЊАТА НА СООБРАЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ И ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Член 26

Проверката на познавањето на сообраќајните знаци и основните правила на сообраќајот на патиштата (проверка на знаењата) се врши според програмата за проверка на знаењата за издавање на возачка потврда што е отпечатена кон овој правилник и е негов составен дел. (Прилог 2).

Член 27

Кандидат за возач на работна машина, мотокултиватор и велосипед со мотор поднесува барање за проверка на знаењата на општинскиот орган за внатрешни работи надлежен според живеалиштето или престојувалиштето. Ако кандидатот наполнил 14 години старост општинскиот орган за внатрешни работи ја дозволува проверката на знаењата и го определува времето и местото на проверката.

Барањето за проверката на знаењето содржи: име, татково име и презиме, ден, месец и година и место на раѓање, државјанство, живеалиште односно престојувалиште и адреса на кандидатот за возач. Со барањето се поднесува и фотографија во големина 3x2,5 см. на која кандидатот за возач е насликан од лице и без капа.

Член 28

Проверката на знаењата се врши писмено по пат на тест за што на кандидатот за возач му се остава време од 45 минути.

Точните одговори на прашањата од тестот се вреднуваат со бодови зависно од значењето на содржината на прашањето.

Кандидатот за возач се смета дека задоволил на проверката на знаењата ако во одговорот на прашањата од тестот постигне најмалку 90% од вкупниот број на позитивни бодови.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Кандидат за возач кој поднел пријава за полагање на возачки испит до денот на влегувањето во сила на овој правилник, а возачкиот испит не го положи до тој ден, испитот го полага според одредбите од овој правилник освен што кандидатот за возач не е должен да го приложи доказот од член 131 став 1 алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Овој доказ кандидатот не е должен да го прилага и кога го повторува возачкиот испит.

Кандидат за возач од претходниот став што возачкиот испит не го положи ни до крајот на 1975 година, возачкиот испит ќе го полага на начин и според условите пропишани со овој правилник.

Член 30

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 05-7345/2
26. јуни 1975 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи
Мирко Буневски, с.р.

Прилог 1

I. ПРОГРАМА НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ОД ПРОПИСИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

1. Општи прашања:

- видови прописи за безбедноста на сообраќајот на патиштата;
- поделба на јавните патишта, нивното одржување и користење;
- фактори што влијаат на психофизичката способност на возачите на моторни возила (вид, слух, замор, внимание, време на реакција, алкохол, труење со јаглен моноксид и душевна рамнотежа).

2. Општи правила на сообраќајот:

- општи обврски за возачите на моторни возила;
- вклучување во сообраќај и промена на насокот и правецот на движење;

- страна на движење;
- брзина на движењето;
- разминување;
- престигнување;
- обиколување;
- знаци за предупредување;
- запирање и паркирање;
- пресекување на колони на пешаци.

3. Посебни правила на сообраќајот:

- сообраќај на моторни возила и приклучни возила;
- превоз на лица со возила;
- употреба на светлата ноќе и дење во случај на намалена видливост;
- растојание помеѓу возилата во движење;
- означување на запрени возила;
- сообраќај на трамваи и други возила на шини;
- сообраќај на велосипеди, велосипеди со мотор и мотоцикли;
- сообраќај на запрени возила и движење на добиток;
- движење на пешаци;
- сообраќај на раскрсници (поим и подела на раскрсниците и начини на регулирање на сообраќајот на раскрсница);
- правила за движење и предности на раскрсниците;
- движење на раскрсници вон од нивото на патиштата и со кружен тек на сообраќај;
- сообраќај на патен премин преку железничка пруга;
- сообраќај на автопат и пат резервиран за сообраќај на моторни возила;
- сообраќај во тунел;
- возила под придружба;
- возила со право на првенство на минување;
- пробни возења;
- влечење возила;
- превоз на опасни материи;
- должности во случај на сообраќајна незгода;
- спортски и други приредби на пат;
- сообраќај по неповолни временски услови.

4. Сообраќајни знаци:

- сообраќајните знаци како фактор за безбедност и нивна поделба;
- знаци за опасност;
- знаци за изречени наредби;
- знаци за известување;
- дополнителни табли;
- ознаки на коловозот;
- светлосни сообраќајни знаци.

5. Прописи за возачите на моторни возила и возачи-инструктори:

- право на управување на моторни возила и услови за добивање на возачка дозвола;
- подготвување на кандидат за возач и за возачки испит;
- возачки испит;
- возачка дозвола;
- категории на моторни возила за кои се издава возачка дозвола;
- важење и продолжување важноста на возачката дозвола;
- пријавување на промената на живеалиштето;
- војна возачка дозвола и нејзина замена;
- странска возачка дозвола и нејзина замена;
- издавање нова возачка дозвола наместо загубена и дотраена;
- меѓународна возачка дозвола и превод на југословенска возачка дозвола;
- одземање на возачката дозвола;
- контроли и здравствени прегледи на возачите;

- контрола на алкохолисаноста на возачите;
- траење на управувањето на моторно возило;
- одговорноста на возачите (прекршочна, кривична и материјална одговорност);
- право на добивање дозвола за возач-инструктор;
- обврски на возачот — инструктор спрема кандидатите за возачи на моторни возила.

6. Прописи за возилата:

- основни мерки за безбедност;
- регистрација на моторни и приклучни возила;
- обврска и услови за регистрација;
- привремена регистрација;
- возила со странска регистрација;
- евиденција за регистрираните моторни и приклучни возила;
- важност и продолжување важноста на регистрацијата;
- пријавување на промените на возилата;
- издавање нова сообраќајна дозвола и регистарски таблици наместо загубена или дотраена;
- бришење од евиденцијата на регистрираните возила (дерегистрација);
- исклучување од сообраќај на возилата;
- технички преглед на моторни и приклучни возила.

7. Прописи за уредите и опремата на возилата што се од посебно значење за безбедноста на сообраќајот:

- уред за управување: улога, основни делови и принцип на работа;
- уреди за запирање: улога и видови на кочни системи на моторни возила;
- работна кочница: улога, ефикасност, уедначеност на дејствување;
- помошна кочница: улога, принцип на работа и ефикасност на кочење;
- светлосни и светлосно-сигнални уреди: улога, видови, светлосни уреди за осветлување на патот (големо, соборено светло и светло за магла), состојба, број, положба, боја, пригоденост, функционирање, меѓусебна поврзаност со пропишаните светла;
- светлосни уреди за означување на возилото: предни светла, задни светла за означување на возилото, улога, положба, број, боја, уедначеност на видливоста, функционирање и поврзаност со другите пропишани светла;
- габаритни светла: улога, број, положба, боја, функционирање, поврзаност со другите пропишани светла;
- жолто-ротационо светло: улога, положба, видливост, боја и функционирање;
- светла за осветлување на задната регистарска таблица: улога, процирање на светлост на назад, боја, функционирање, поврзаност со другите пропишани светла;
- катадиоптери: улога, број, положба, боја, форма, површина и видливост;
- светлосно-сигнални уреди за давање светлосни знаци за работата на покажувачите на правецот — мигавци: улога, положба, број, боја, функционирање, видливост, зачестеност на мигањето и друго за мигавците;
- стоп-светла: улога, положба, број, боја, функционирање и друго;
- уред за давање звучни сигнали: улога, видови, функционирање;
- уреди што овозможуваат нормална видливост: ветробранско стакло и други застаклени површини: улога, провидност, поседување ознака на сигурносно стакло и др.;
- бришачи на ветробранот: улога, број, функционирање, ефикасност и др.;
- перачи на ветробранот: улога, состојба и функционирање;

— возачки огледала: улога, број, положба, функционирање и можност за дотерување;

— контролни и сигнални уреди: брзиномер со патомер и со светилка за осветлување, неговата улога и функционирање. Контролна сина ламба за големото светло: улога, функционирање, истовременост на палење со друго светло;

— светлосен или звучен сигнализатор на контролата на работата на покажувачот на правецот;

— задолжителна опрема на возилата (знак за означување на запрено возило — трокут; кутија за прва помош; резервни сијалички; апарати за гаснење на пожар; клинисти подметки; тахограм и др.).

8. Надлежност за вршење контрола и регулирање на патниот сообраќај, и посебни овластувања на службените лица во контролата и регулирање на патниот сообраќај:

— право на запирање, контрола и регулирање;

— право на казнување на лице место за сторени прекршоци и во одредени случаеви;

— исклучување на возачот од сообраќај, во кои случаеви и постапка;

— исклучување на возило од сообраќај, во кои случаеви и постапка;

— упатување на возило на вонреден технички преглед;

— право да нареди отстранување на возило од определено место;

— да нареди отстранување на одделни недостатоци на возилото или товарот, и во определен рок, на определено место и време да се јави возачот со отстранети недостатоци;

— упатување на возач на контролен здравствен преглед;

— упатување на возач за проверка на знаењето;

— одземање на возачката дозвола на лице место во одредени случаеви и за одредени прекршоци;

— други овластувања на милицијата (приведување, задржување, употреба на физичка сила, гумена палка, огнено оружје, вршење претреси, користење на превозни средства и друго);

— односи на релацијата овластено службено лице — учесник во сообраќајот; и

— постојана внатрешна контрола во организациите на здружениот труд што вршат јавен превоз или превоз за сопствени потреби.

II. ПРОГРАМА НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ОД ПОЗНАВАЊЕТО НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД Ц И Д КАТЕГОРИЈА

1. Возило и мотор со уреди:

— значењето на моторните возила во јавниот сообраќај;

— возила: поделба према намената, конструкцијата, погонските горива и врстата на моторот. Долни и горни колски построј, со деловите и намената;

— рамот на возилото, улога и врсти;

— товарен сандук, улога и врсти;

— мотор: врсти и улога, главни делови и нивниот опис. Принципот на работа на четвортактен мотор;

— стубина (цилиндр); улога и опис. Степен на компресија и компресивниот простор;

— клип, клипчиња, работилка со замаец, глава на моторот и разводниот механизам со вентилите: улога, опис и принципот на работа;

— подмачкување на моторот: врсти, начин и потреба за подмачкување. Менување маслото во моторот;

— масла и мазива за подмачкување на моторни возила: врсти, својства и избор на масла за мотор, менувач и деференцијал;

— напојување на моторот со течно гориво: начин на напојување и уредот за напојување со неговите составни делови и принципот на работа кај ОТО и дизел мотор;

— карбуратор: врсти, улога, основни делови и принципот на работа. Чинители кои влијаат на составот на гасната мешавина;

— горива за ОТО и дизел мотор: состав по ЈУС, октански и цетански број;

— ладење на моторот: потреба, врсти, основни делови на уредот за ладење со помош на течности и воздух, добри и лоши страни кај едниот и другиот начин на ладење;

— антифриз, неговата употреба и својства;

— батериско палење: улогата на индукциониот калем, прекинувачот, кондензаторот и разводникот на палењето. Регулирање на палење;

— свеќици: врсти, улога и опис, и топлотната вредност.

2. Преносни механизми и уреди за запирање и управување:

— преносен уред — спојница (квачило), мењач, карданско вратило и диференцијал: врсти, улога, основни делови и принципот на работа;

— предно и задно обесување: улога на предната оска на федерите, амортизерите, тркалата и гумите;

— гуми: избор, профил и димензија. Притисокот во гумите и неговата важност за безбедноста и трајноста на гумите;

— уред за управување: врсти, улога, основни делови и принципот на работа. Улогата и принципот на работа на серво и пневматско серво управувач;

— уред за запирање, (кочници): улога, врсти на кочни системи на моторни возила, основни делови и принципот на работа на механички, хидроулични, воздушни и комбинирани кочници. Работа на двокружен и трокружен систем на хидраулични кочници. Диск кочници;

— моторни кочници: улога и принцип на работа;

— регулатор за поднесување интензитетот на кочењето и неговата улога;

— работна, помошна и паркирна кочница: улога, ефикасност и изедначеност на дејствувањето;

— покажувач на расположивиот притисок во пневматските уреди на работната кочница, улога и неговата функција.

3. Двотактен и дизел мотор:

— двотактен бензински мотор и принципот на неговата работа;

— дизел мотор: принципот на работа и уредите за напајање со течно гориво. Разликата помеѓу ОТО и дизел мотор — по начинот на работата, деловите, горивото и потрошувачката.

4. Електрични уреди:

— акумулатор (батерија): улога, опис и одржување;

— генератор (динама): улога, основни делови и принципот на работа;

— автоматски прекинувач и реглер, со нивната улога;

— електричен покретач (стартет): улога, основни делови и принципот на работа.

5. Светлосни и светлосно-сигнални уреди:

— светлосни и светлосно-сигнални уреди: улога, врсти, светлосни уреди за осветлување на патот (големо светло, соборено светло и светло за магла): состојба, број, положба, боја, подесеност, функционирање, меѓусебна поврзаност и др.;

— светлосни уреди за означување на возилото: предни светла, задни светла, со нивната улога, положај, боја, изедначеност, видливост, функционирање, поврзаност и друго;

— габаритни светла: улога, број, положај, боја, функционирање, поврзаност со другите светла и др.;

— жолто ротационо светло: улога, положај, видливост, боја, функционирање и др.;

— светла за осветлување на задната регистарска таблица: улога, продор на светлосните зраци, боја, функционирање, поврзаност со другите светла и др.;

— катадиоптери (мачји очи): улога, број, положај, боја, форма, површина и видливост;

— светлосно сигнални уреди за давање светлосни знаци: покажувачи на правецот — мигавци: улога, положба, број, боја, функционирање, видливост и бројот на трепкањето;

— стоп-светла: улога, положба, број, боја и функционирање.

6. Останати уреди на возилото:

— уред за давање звучни сигнали: улога, врсти, составни делови на уредот, состојба, функционирање, интензитет на звучните сигнали и др.;

— уреди што овозможуваат нормална видливост: улога, ветробранско стакло и други застаклени површини, состојба, проводност и ознака на сигурносното стакло;

— уред за одмрзнување и одмаглување на ветробранот, уред за греење и проветрување на кабината на возачот и просторот за патниците: улога и користењето;

— брисачи на ветробранот: улога, број, функционирање, ефикасност, со перачот на ветробранот, нивната состојба и функционирање;

— возачки огледала: улога, број, положба, функционирање, можноста за подесување и нивното користење;

— електрични осигурачи и нивната улога;

— контролни и сигнални уреди: брзиномер со патомер и светилка за осветлување со нивната улога и функционирање. Контролна сина лампа за големото светло: улога, функционирање и поврзаност со другите светла;

— тахограф, неговата улога и состојба;

— светлосни или звучни сигнализатор за контрола на работата на покажувачите на правецот (мигавците); улога, функционирање, видливост и истовремено активирање со покажувачите на правецот;

— уред за одвод на согорените гасови: улога, основни делови и нивна состојба, издувната цевка и обоеноста на издувните гасови;

— максимално ниво на дозволената бука на моторните возила.

7. Опрема на возилата:

— брави на вратите, со нивното осигурување, држање и состојби;

— завесици на задните блатобрани-калници: улога, состојба, положба и големина;

— приклучоци за сигурносни појаси и нивната улога;

— уреди за обезбедување на возилото од кражба; улога, врсти, функционирање и нивна употреба;

— опрема на возилата: апарат за гасење пожар, прицврстеност, ознака на рокот на траење и др.;

— зимска опрема на возилото: зимски гуми со и без шајки, синцири, песок, лопата, крута врска-руда, јаже и др.;

— знак за означување на запрено возило на коловозот — трокут: улога, боја и начинот на поставување;

— уред за сигнализација на недозволеност при-тисок во пневматиците: улога и негова функција на возилата на кои таквиот уред е задолжителен;

— влечен уред за спојување на влечното и приклучното возило: улога, прицврстеност и помошна врска.

8. Преглед на возилото, дефекти и нивно отклучување:

— преглед на моторното возило пред, за време и по употребата;

— дефекти на моторните возила, пронајдување и нивно отстранување на: светлата и светлосно-сигналните уреди, уредот за довод на гориво и спроведувањето на гасната смеша, уредот на батериското палење за создавање варници на свекиците, уредот за ладење, уредот за запирање, уредот за управување и др. Вадење, наместување и поправка на пневматиците (гумите).

III. ПРОГРАМА НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ СД УПРАВУВАЊЕТО СО МОТОРНО ВОЗИЛО ИЛИ ТРАКТОР

— подготвување на возилото за возење: обврски на возачот во текот на подготвувањето и исправи за возење;

— влегување во возилото, пуштање на моторот во работа, следење работата на моторот, постигање на работна температура;

— дејствија што се изведуваат со возилото — маневрирање на полигон или на друго погодно место на кое нема сообраќај или на кое е послаб интензитетот на сообраќајот:

1. Тргување од место: на рамен пат, на пат со поголем надолжен наклон;

2. Промена на степенот на преносот, одржување на правецот на движењето со менување на брзините;

3. Запирање и паркирање на возилото: кон десниот и левиот раб на коловозот и на место определено за паркирање со возење напред односно наназад;

4. Возење наназад: одржување на правецот на определена должина, влегување на бочен пат со скршнување на десно;

5. Полукружно скршнување без маневра на поширок простор и со двојна маневра на ограничен простор;

— постапување според сообраќајните прописи за време на возењето на јавен пат надвор од населено место и во населено место, на кој е поголем интензитетот на сообраќајот:

1. Вклучување во сообраќајот, промена на начинот и правецот на движењето;

2. Страна на движењето;

3. Брзина на движењето;

4. Скршнување;

5. Првенство на минување;

6. Разминување;

7. Престигнување и обиколување;

8. Давање на знаци за предупредување на другите учесници во сообраќајот;

9. Запирање и паркирање на возилата;

10. Обврска на возачот спрема пешаците и другите учесници во сообраќајот;

11. Употреба на светлата во сообраќајот;

12. Сообраќај на раскрсница;

13. Сообраќај на патен премин преку железничка пруга;

14. Сообраќај на автопат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила;

15. Сообраќај во тунел;

16. Возила под придружба и со право на првенство за минување;

17. Постапување според сообраќајните знаци;

IV. ПРОГРАМА НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ОД ОСНОВНИТЕ НА УКАЖУВАЊЕТО ПРВА ПОМОШ НА ЛИЦА ПОВРЕДЕНИ ВО СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА

1. Давање прва помош и средства што се користат за давање прва помош:

- поим на прва помош;
- значење на прва помош за натамошната судбина на повредените;
- причини за потребата возачите на моторни возила да бидат оспособени за укажување прва помош;
- важност на дозволените и недозволените дејствија при укажување прва помош.

Практични дејствија:

- демонстрирање средства што се наоѓаат во кутијата за прва помош за моторни возила, како и начин на употребата на тие средства;
- демонстрирање прирачни средства што можат полесно да се употребат за укажување прва помош: шамија за глава (триаголна шамија), исечени ленти на платно (поврска), штитчиња, знак — триаголник за означување на запрени возила, спикација, весници и сл. (средства за имобилизација):
- нагледно демонстрирање врз посетител за начинот како треба да се прегледа повредено лице.

2. Постапка по рани:

- поим на отворена и затворена рана;
- опасности врзани за рана крвавење и инфекција;
- санитарна обработка и лекарски преглед на рана настаната во сообраќајна незгода;
- постапка со рана;
- општа состојба на повредениот поради ракувањето.

Практични дејствија:

- завој околу темето и подбрадокот;
- завој за лакот или коленото;
- завој околу вратот;
- завој од триаголна шамија за глава, колело и шака.

3. Крвавење и прва помош:

- поим на надворешно и внатрешно крвавење, опасности од крвавење, знаци и прва помош;
- искрвавеност, знаци и прва помош;

Практични дејствија:

- дигитална компресија на надлактичната артерија и во препоните;
- поставување на компресивен завој на екстремитетите, градниот кош и стомакот;
- подврзување на прекинат екстремитет кој крвави;
- поставување на искрвавениот во лежечка положба со спуштена глава и со подигнат долен дел на трупот и нозете.

4. Преломи на коски, повреди на зглобови и прва помош:

- затворени и отворени преломи на коски од екстремитетите: знаци, опасност и прва помош;
- ишчашување на зглобови; знаци и прва помош;
- значење на добра имобилизација за понатамошната судбина на повредениот;
- основни правила кон кои треба да се придржува при изведување на имобилизацијата;
- знаци според кои може да се констатира прелом на клучна коска, рбет и карлица и укажување прва помош кај тие видови повреди.

Практични дејствија:

- правилно држење на повредени екстремитети за време укажувањето на прва помош;
- имобилизација на подлактицата со помош на скут од палто;

- имобилизација на подлактица, надлактица и шака со триаголна шамија;
- имобилизација на повредена нога кон здравна нога.

5. Отстранување опасноста од задушување и вештачко дишење:

- најчести случаи на опасност од задушување: слевање крв во грло или грклан, влегување на повратена течност од желудник во патиштата за дишење, запаѓање на јазикот во грло;
- начин на отстранување опасноста од задушување;
- случаи за примена на вештачко дишење.

Практични дејствија:

- ослободување на патиштата за дишење и поставување на повредениот во десна бочна положба;
- вештачко дишење според методите на вдишување на воздух „уста на нос“ и „уста на уста“;
- надворешна масажа на срцето;
- вештачко дишење комбинирано со масажа на срцето.

6. Други повреди и практични дејствија:

- примечување и прва помош;
- изгореници и прва помош;
- прав и инсекти во око и нивно отстранување од внатрешната страна на долниот очен капак и горниот очен капак;
- труење со издувни гасови и прва помош;
- оштетување со студ и прва помош;
- гасење на запалена облека;
- поставување на повредени во полуседечка положба, лежечка положба со умерено подигнати раце и нозе и во лежечка положба со полусвиткани нозе во колената.

7. Постапка со повредените во сообраќајна незгода:

- постапка во сообраќајни незгоди;
- основни начела за извлекување на повредени од возилото;
- спасување од автомобил при потонување;
- постапка при наидување на сообраќајна незгода;
- превезување на повредени.

Практични дејствија:

- извлекување од возилото на повредени со повреда на рбетот;
- пренесување на повредените со повреда на рбетот и поставување во соодветна положба;
- извлекување од возилото на повредените со прелом на коските на нозете;
- пренесување на повредените со прелом на долните екстремитети и поставување во соодветна положба;
- внесување на повредените со повреда на рбетот или долните екстремитети во несанитетски возила.

Прилог 2

V. ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА ПОЗНАВАЊАТА НА СООБРАЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ И ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

1. Општи привила на сообраќајот:

- вклучување во сообраќај и промена на начинот и правецот на движење;
- страна на движење;
- брзина на движењето;
- разминување;
- престигнување;
- обиколување;
- знаци за предупредување;
- запирање и паркирање;
- пресекување на колона на пешаци.

2. Посебни правила на сообраќајот:

- превоз на лица со возила што се управуваат со возачка потврда;
- употреба на светлата ноќе и дење во случај на намалена видливост;
- растојание помеѓу возилата во движење;
- означување на запрени возила;
- сообраќај на велосипеди и велосипеди со мотор;
- движење на пешаци;
- сообраќај на раскрсници (поим и подела на раскрсниците и начин на регулирање на сообраќајот на раскрсница);
- правила за движење и предности на раскрсниците;
- движење на раскрсници вон од нивото на патиштата и со кружен тек на сообраќај;
- сообраќај на автопат и пат резервиран за сообраќај на моторни возила;
- сообраќај во тунел;
- возила под придружба;
- возила со право на првенство на минување;
- влечење возила;
- должности во случај на сообраќајна незгода;
- сообраќај по неповолни временски услови

3. Сообраќајни знаци:

- сообраќајните знаци како фактор за безбедност и нивна поделба;
- знаци за опасност;
- знаци за изречени наредби;
- знаци за известување;
- дополнителни табли;
- ознаки на коловозот;
- светлосни сообраќајни знаци.

298.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката за измена на Статутот на Основното училиште „Кочо Рацин“ во село Дебреште, општина Прилеп, донесена од собирот на работните луѓе на училиштето, одржан на 30 јуни 1974 година, на седницата од 28 мај 1975 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за измена на Статутот на Основното училиште „Кочо Рацин“ во село Дебреште, општина Прилеп, донесена од собирот на работните луѓе на училиштето одржан на 30 јуни 1974 година (бр. 01-190/1 од 1 јули 1974 година).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Кочо Рацин“ во село Дебреште, општина Прилеп на начин определен во статутот на училиштето за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на поднесената претставка, со решение У. бр. 91/74 од 16 април 1975 година поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со ставот 2 на член 135 од Законот за основното училиште („Службен весник на СРМ“ бр. 7/69).

Во текот на постапката и на седницата одржана на 28 мај 1975 година Судот утврди дека при донесувањето на оспорената одлука на собирот на работните луѓе на училиштето од вкупно 43 вработени биле присутни 35 работници, а од 5 претставници на општествената заедница бил присутен само 1 претставник и дека одлуката била донесена со мнозинство гласови од присутните.

Во ставот 2 на член 2 од Законот за основното училиште е определено дека во управувањето со определени работи во основното училиште учествуваат и претставници на општествената заедница, а во ставот 1 на член 127 од овој закон е определено дека советот на училиштето го сочинуваат

членови избрани од работната заедница и претставници на општествената заедница. Согласно ставот 1 на член 132 во врска со точката 1 на член 131 од законот за донесувањето статут на училиштето одлучуваат сите членови на училиштето. Според ставот 2 на член 135 од Законот определено е дека советот на училиштето може полноважно да решава ако на седницата се присутни повеќе од половината од вкупниот број негови членови избрани од работната заедница и повеќе од половината од вкупниот број на членовите претставници на општествената заедница.

Со оглед на тоа што на собирот на работните луѓе одржан на 30 јуни 1974 година бил присутен само 1 претставник на општествената заедница Судот утврди дека на оспорената одлука не е донесена во согласност со ставот 2 на член 135 од Законот за основното училиште, поради што Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

Оваа одлука, во смисла на член 433 од Уставот на СР Македонија, Судот ја донесе на седница без претходно одржување на јавна расправа.

У. бр. 91/74

28 мај 1975 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

299.

Врз основа на член 35 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во основните организации на здружениот труд во стопанството — пречистен текст („Службен весник на СРМ“, бр. 15/75), Службата на општественото книговодство на СР Македонија донесува

МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИ ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СТОПАНСТВОТО, ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА САМОУПРАВНИТЕ СПОГОДБИ, ОДДЕЛНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СТОПАНСТВОТО

I. Во образецот РДо-5 кој е составен дел на Методологијата за искажување на потребните податоци од страна на основните организации на здружениот труд во стопанството, за следење на спроведувањето на самоуправните спогодби, одделните општествени договори и општествениот договор за организациите на здружениот труд во стопанството („Службен весник на СРМ“, бр. 31/73 и 23/74), се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во делот II, во ставот 1 во табелата, во колоната 1 по редниот број 5 се додава нов реден број кој гласи: „6 средно за одредено занимање 1,60“.

2. Досегашните редни броеви 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат 7, 8, 9, 10 и 11.

3. Во делот III под б) во редниот број 7, на крајот на текстот во заградата се додава: „x1,05“, а формулата по бројот „100“ се менува и гласи:

$$x \quad x 1,05 \\ = \frac{\quad}{100} =$$

II. Оваа методологија влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

27 мај 1975 година
Скопје

Генерален директор,
Благој Симеонов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

278.

Врз основа на член 16 став 5 и член 28 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита, како и член 11 став 2 и 16 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита (Заедница), Собранието на Заедницата на седницата на 1. 07. 1975 година донесе

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДРШКА НА ШТИТЕНИЦИ СМЕСТЕНИ ВО УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО КОИ УЧЕСТВУВА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ ЗА 1975 ГОДИНА

По точката I се додава точка I-а која гласи:
„Корисниците на средствата од точка I се обврзуваат добиените средства за издршка на штитениците сместени во установите за социјална заштита да ги користат:

- 60% за лични доходи на вработените во установите и
- 40% за материјални трошоци што претставува економска цена на чинење на услугите“.

Дополнувањето на Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. 01. 1975 година.

Бр. 03-191/1

1 јули 1975 година
Скопје

Претседател
Селман Рустеми, с. р.

279.

Врз основа на член 15 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје (Заедница), во согласност со Општествениот договор за усогласување на доходот и личните доходи во основните организации на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности („Службен весник на СРМ“, бр. 11/75), Собранието на Заедницата на седницата одржана на 1. VII. 1975 година донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОК НА ИЗГУБЕНАТА ЗАРАБОТУВАЧКА НА ДЕЛЕГАТИТЕ И ИЗБРАНИТЕ ИЛИ ИМЕНУВАНИТЕ ЛИЦА ОД СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА И СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СО СВОЈСТВО НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

I

На делегатите и избраните или именуваните лица на Собранијата на Републичката заедница за социјална заштита, кои поради учество во работата на Собранијата и телата на Собранијата, кои поради вршењето на други работи по одлука на телата на Собранијата, нивните претседатели или по одлука на претседателот на Собранието, не остваруваат личен доход на работното место во организацијата на здружениот труд или во друга организација, државен орган или личен доход од

самостојна дејност, им се пресметува надоместок на неостварениот личен доход и тоа:

1) На делегатите и избраните или именуваните лица што се во работен однос, врз основа на потврди од организацијата на здружениот труд или друга организација за висината на неостварениот личен доход или за просечниот личен доход што го оствариле во последните три месеци, односно година дена, ако тоа е за нив поповолно;

2) На делегатите и на избраните или именуваните лица кои остваруваат личен доход од самостојни дејности и на индивидуалните земјоделски производители, им се исплатува надоместок во висина од 200 динари за секој работен ден.

II

На организациите на здружениот труд и другите организации, по нивно барање, им се рефундира износот на личниот доход што го исплатуваат на делегатите за учество во работата на Собранијата и неговите тела.

III

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Собранието на Заедницата бр. 02-53/1 од 26. VI. 1974 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Бр. 03-192/1
1 јули 1975 година
Скопје

Претседател,
Селман Рустеми, с. р.

280.

Врз основа на член 15 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита Скопје (Заедница), во согласност со Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во основните организации на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности („Службен весник на СРМ“, бр. 11/75), Собранието на Заедницата на својата седница одржана на 1. VII. 1975 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ И ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА И СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СО СВОЈСТВО НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

I

Висината на дневниците за службено патување на делегатите, функционерите и другите лица што ги избира и именува Собранието на Заедницата и Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на СРМ изнесува 250. — динари.

II

Надоместок на патните трошоци на делегатите, функционерите и другите лица наведени во точката I од оваа одлука, се признава во висина на стварно направените трошоци за превоз со превозните средства во јавниот сообраќај.

Во случај на употреба за превоз на сопствено возило, се признава надоместок во висина на цената за превоз со воз или автобус.

III

Цела дневница се исплаќа за време поминато на пат подолго од 12 часа па се до 24 часа, а половина дневница се исплаќа за време поминато на пат од 8 до 12 часа.

IV

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката на Собранието на Заедницата бр. 02-54/1 од 26. VI. 1974 година.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Бр. 03-194/1

1 јули 1975 година
Скопје

Претседател,
Селман Рустеми, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО

281.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 9 став 1 точка 8, член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 25 став 1 точка 9, во врска со член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Кратово, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници, одржана на 17 мај 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените умрени лица изнесува:

за лица до 1 годишна возраст	500 динари
за лица од 1—7 годишна возраст	800 динари
за лица од 7—14 годишна возраст	1.100 динари
за лица над 14 годишна возраст	1.400 динари

Член 2

Ако посмртните останки на осигуреното лице се превезуваат од местото каде што настапила смртта до местото на живеење заради закоп износот од член 1 на оваа одлука се зголемува до висината на стварните трошоци према тарифите за превоз на посмртни останки во јавниот сообраќај.

Кога осигуреното лице умре во странство, а превозот поради закоп се изврши во Југославија, надоместокот од претходниот став се зголемува за 20%.

Член 3

Осигурените лица надоместокот на трошоците за закоп го остваруваат кај Стручната служба на Општинската заедница со поднесување на следново:

- извод од матичната книга на умрените;
- доказ дека умреното лице е осигуреник;
- доказ за превоз на умреното лице од местото на смртта до местото на закоп.

Член 4

Ако закопот на осигурено умрено лице го изврши работна или друга организација, на истата ѝ припаѓа надоместок на трошоците за закоп во висина предвидена во претходните членови.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите кои се однесуваат за надоместок за закоп од Одлуката за надоместок на патни трошоци, трошоци за закоп и посмртна помош и помош и спрема на новородено дете, бр. 04-3613/1 од 22. XII. 1972 година („Службен весник на СРМ“ бр. 4/73).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1975 година.

Бр. 01-1306/1

17 мај 1975 година

Кратово

Зам. претседател,
Добре Ивановски, с. р.

282.

Врз основа на член 37 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 9 став 1 точка 8, член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), и член 25 став 1 точка 9 и член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници, одржана на 17 мај 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Осигурените лица имаат право на надоместок на патни трошоци и трошоци за исхрана и престој во случаите и под условите предвидени во Статутот на Заедницата.

Член 2

Надоместок на патните трошоци на осигурените лица им припаѓа за патување извршено на релација каде постојат редовни сообраќајни врски од местото на живеење, односно работното место до местото каде се наоѓа здравствената организација односно лекарска комисија, во случај оддалеченоста да биде поголема од 10 км.

Осигурените лица при остварување на здравствената заштита имаат право да ги користат средствата во јавниот сообраќај и тоа: автобус во патниот и втора класа воз во железничкиот сообраќај.

За извршеното патување на начин и со средства одредени во претходниот став на осигурените лица на име трошоци за патување им се исплатува износ според утврдените тарифи во јавниот сообраќај.

Во случај патувањето да се изврши со други превозни средства, на осигуреникот му се признаваат трошоци во висина како патувањето да е извршено со автобус односно воз II класа.

Член 3

Право на надоместок на трошоците за превоз во полн износ му припаѓаат на осигуреното лице кога поради природата на болеста, по оценка на раководителот на здравствена работна организација, односно лекарска комисија, користи посебно средство (авион, хеликоптер, кола за спиење, I класа во железнички сообраќај или друго превозно средство).

Во случај осигуреното лице да патува со превозни средства наведени во претходниот став без претходно одобрение од раководителот на здравствена работна организација или лекарска комисија, ќе има право на надоместок на трошоците за превоз, ако по наодот и извештајот на лекарот кој ја пружил лекарската помош односно по мнението на лекарска комисија, поради состојбата на болеста, требало да се користи такво превозно средство.

Член 4

Кога на одредена релација не постои превозно средство на јавниот сообраќај, а поради тежината на болеста превозот е извршен со некое друго превозно средство, на осигуреното лице му припаѓа надоместок од 130 динари по прејден километар, ако од местото на живеење односно работното место до местото во кое се наоѓа здравствената работна организација има повеќе од 5 км., под услов ако лекарот утврди дека превозот бил потребен.

Одредбите од став 1 на овој член ќе се применуваат и на релации каде постојат сообраќајни средства ако случајот бил итен а не можело да се употреби брза помош и превозот е извршен со друго превозно средство.

Дали случајот е итен и дали во конкретниот случај не можела да се употреби брза помош утврдува надлежниот лекар.

Член 5

Кога на осигуреното лице му е одреден придружник на истиот му припаѓа надоместок за трошоци за превоз со истото превозно средство кое е одредено за оболеното лице.

Кога придружникот се враќа во местото на живеење односно кога оди во друго место за оболеното лице да го врати во местото на живеење, трошоците за превоз се пресметуваат по одредбите на член 2 и 4 од оваа одлука.

Член 6

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

- на подрачјето на општината 20,00 динари
- на подрачјето на СР Македонија освен Куманово, Кр. Паланка, Пробиштип и Штип 70,00 динари
- на подрачје надвор од СРМ 150,00 динари
- за Куманово, Кр. Паланка, Пробиштип и Штип паушален износ од 30,00 динари

На децата на осигуреникот до 7 годишна возраст им припаѓа 50% од надоместокот утврден во претходниот став.

Член 7

Кога придружник на осигурено лице е работник на здравствена работна организација кој поради здравствената состојба на осигуреното лице патува и по наредба на здравствената работна организација, му припаѓа надоместок на име трошоци и престој во висина која е одредена во нормативните акти на здравствената работна организација во која е тој вработен, во колку за него тоа е поповолно.

Член 8

Осигурените лица правото на надоместок на патни трошоци и трошоци за престој и исхрана го остваруваат во Стручната служба на Општинската заедница.

Надоместокот на патните и другите трошоци осигурените лица го остваруваат врз основа на издаден патен налог од страна на надлежен лекар односно наодот и мислењето на лекарска комисија.

Осигурените лица кои имаат место на живеење на подрачје на друга заедница, како и осигурените лица кои се на привремен престој вон подрачјето на Заедницата, имаат право на надоместок на патни трошоци под условите и начинот утврдени во оваа одлука, со тоа што подрачјето на Заедницата на местото на живеење ќе се смета за подрачје на оваа заедница и користат право на надоместок согласно член 6 на оваа одлука.

За осигурените лица од претходниот став Стручната служба на Заедницата може да даде овластување на Стручната служба на друга заедница да врши пресметка и исплата на патните трошоци на товар на фондот на работничко осигурување.

Член 9

Надоместокот на патните и другите трошоци се исплатува по правило по завршеното патување кога се поднесува налог од надлежниот лекар од кој може да се утврди дека одредено патување е извршено.

Во исклучителни случаи по барање на осигурено лице може да му се исплати аконтација на патните и други трошоци пред да почне патувањето.

Износот на аконтацијата се одредува според одобреното превозно средство и времетраењето на патувањето.

Осигуреното лице е должно во рок од 3 дена по извршеното патување — лекување, да поднесе уредна документација со која ќе потврди дека патувањето е извршено.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите кои се однесуваат за патни трошоци и трошоци за исхрана и престој од Одлуката за надоместокот за патни трошоци, трошоци за закоп и посмртна помош и спрема на новородено дете, бр. 04-3613/1 од 22. XII. 1972 година („Службен весник на СРМ“ бр. 4/73).

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1975 година.

Бр. 01-1307/1
17 мај 1975 година
Кратово

Зам. претседател,
Добре Ивановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

283.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 30 став 1 точка 11 и член 31 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а во врска со Одлуката за утврдување најнискиот износ на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците — работници, одржана на 10 јуни 1975 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува височината, условите за стекнување право на надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош во случај на смрт на осигурено лице од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Член 2

Износот на надоместокот на трошоците за закоп се утврдува и тоа:

1. — 600 динари во случај на смрт на осигурено лице до 1 годишна возраст,
2. — 800 динари во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст,
3. — 1100 динари во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст,
4. — 1400 динари во случај на смрт на осигурено лице на возраст над 14 години.

Член 3

Во случај да осигуреното лице умре надвор од подрачјето на Општинската заедница, надоместокот од претходниот член се зголемува со 30%, без обзир каде е закопот извршен.

Доколку осигуреното лице умре во странство, надоместокот се зголемува со 50%, без обзир каде е закопот извршен.

Член 4

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на осигуреното умрено лице врз основа на изводот од матичната книга на умрените, потврда за извршениот закоп и здравствената легитимација на умреното лице.

Во случај да осигуреното лице умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатското претставништво на СФРЈ во таа земја дека закопот е извршен во странство.

Член 5

На членовите на потесното семејство на умрениот осигуреник, кои тој од својата заработувачка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош во височина на едномесечен износ од основот за надоместок на личниот доход, односно едномесечната последна пензија, материјалното обезбедување или привремениот надоместок, при што се зема предвид и заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се исплатува со инвалидската пензија што му припаѓала на умрениот осигуреник, доколку се исполнети условите за посмртна помош предвидени со Статутот и општите акти на Заедницата.

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош стасува на денот на смртта, односно закопот на осигуреното лице.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1975 година.

Со денот на стапувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на износот на трошоците за закоп и посмртна помош бр. 674 од 30. 1. 1973 година.

Оваа одлука да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2392

10 јуни 1975 година

Прилеп

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.**284.**

Врз основа на член 36 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 30 став 1 и член 31 и 57 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 10 јуни 1975 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ****Член 1**

На име учество во трошоците за користење на издадените лекови, освен за лековите за чија примена е потребна интервенција на стручен здравствен работник, осигурените лица плаќаат по 3,00 (три) динари по издаден лек препишан на рецепт и набавен во аптека или друга здравствена работна организација на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, без обзир на цената — вредноста на издадениот лек.

По исклучок, ако препишаниот лек е под вредноста од 3,00 динари, лекот се издава со наплата на полната цена на тој лек.

Член 2

Учество во трошоците од претходниот член (партиципација) не плаќаат осигурените лица на кои лековите им се препишани по основ на правото од задолжителните видови за здравствена заштита, како и во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести (член 30 и 32 од Законот).

Член 3

Износот на учеството од член 1 на оваа одлука, осигуреното лице го плаќа веднаш при подигањето на лекот во аптеката односно здравствената работна организација.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1975 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на постојаниот износ на учество на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови, бр. 5614 од 22. 11. 1973 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2393

10 јуни 1975 година

Прилеп

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на Хасан, род. Ибрахим Сафије од Скопје, против тужениот Хасан Рамадан, од татко Хамзи и мајка Џемила, со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Хасан Рамадан во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот, да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса. По истекот на овој рок судот ќе му одреди старател кој ќе го застапува во бракоразводната парница, согласно чл. 77 од ЗПП, до правосилното окончување на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1448 од 9. VII. 1975 година. (99)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителот Ристовски Жарко од село Стрновац, Кумановско, против тужената Ристовска, родена Димковиќ Добрица, од село Стрновац, Кумановско, сега со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужената Добрица во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса. Во спротивно ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ја застапува до окончувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1174/75. (101)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд е покрената постапка од страна на предлагачот Горѓи Мисајловски од село Лешок, против Општината Тетово, за амортизација на исправа за занаетчишки мајстор од лебопекарскиот занает, за кое нешто му е издадена диплома бр. 127/13 од 25. III. 1955 година.

Се повикува имателот на исправата во рок од 1 месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да пријави на овој суд дека ја поседува споменатата исправа, а воедно во истиот рок се повикува секое лице што сака да стави приговор против покренатата постапка или да го извести судот за лицето кое ја поседува и ја држи споменатата исправа.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 236/75. (98)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II

Еминовиќ Нације од Бујановац, ул. „Моравска“ бр. 21, поднесе предлог до Општинскиот суд Скопје II, за докажување смртта на Бајрам Куртешевски од Скопје, кој наводно загинал како борец во НОБ во почетокот на месец ноември 1944 година кај Скопје, а во матичната книга на умрениите не е заведен. Бидејќи лицето Бајрам Куртешевски е во неизвесност, се повикува да се јави доколку е живо, како и секој оној што знае за неговиот живот, да му јави за тоа на судот во рок од три месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и на огласната табла на Општинскиот суд Скопје II, Скопје, бидејќи по истекот на овој рок, судот ќе донесе решение со кое ќе се утврди дека лицето Бајрам Куртешевски од Скопје, умрел во текот на 1944 година.

Од Општинскиот суд Скопје II, Скопје, Впс, бр. 93/73 година.

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Рашидов Серафедин од Штип, ул. „Козјак Планина“ бр. 22 поднесе тужба до овој суд за развод на брак против тужената Рашидова Атице од Штип, сега со непозната адреса.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената не се познати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно, судот по службена должност ќе ѝ го определи за застапник Илиев Боге, приправник при Окружниот суд во Штип и делото ќе се решава во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 159/75. (97)

КОНКУРСИ

Советот на Специјалната болница за костно — зглобна туберкулоза Охрид

распишува КОНКУРС

за пополнување на слободните работни места и тоа:

1. ФИЗИОТЕРАПЕУТ 1
2. РАБОТЕН ТЕРАПЕУТ 1

УСЛОВИ

Кандидатот под реден број 1:

- да има завршено виша школа за физиотерапеути,
- најмалку една година работно искуство,
- да не е осудуван ниту да е под истрага,
- да е во добра здравствена состојба за вршење на работата.

Кандидатот под реден број 2:

- да има завршено виша школа за работни терапеути,
- да не е осудуван ниту да е под истрага,
- да е во добра здравствена состојба за вршење на работата.

Личен доход според Самоуправната спогодба за распределба на личните доходи.

Пријавите со дипломите за завршеното образование, уверенијата за неосудуван и да не е под истрага, уверенијата за здравствена состојба и работните книшки, се доставуваат на адреса: Специјална болница за костно — зглобна туберкулоза — Охрид — конкурсна комисија.

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, и во тој рок се поднесуваат пријави.

Некомплетираните пријави нема да се земаат предвид при одлучувањето. (111)

Врз основа на член 67 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70) и член 66 и 67 од Статутот на Центарот, Конкурсната комисија за социјална работа Гостивар

распишува КОНКУРС

за реизбор на директор на Центарот за социјална работа

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршена висока школа од социјален смер со 2 години работно искуство на раководни места или виша школа од социјален смер со 10 години работно искуство од кои 5 години на раководни места во центар за социјална работа или друга социјална служба;

— да има организациони способности и морално-политички квалитети.

Предност има лицето со завршена висока стручна спрема.

Кандидатот покрај молбата задолжително поднесува и доказ за школската подготовка, работно и раководно искуство. Доколку се во работен однос согласност од работна организација. Приложува и уверение дека не е под истрага, дека не е осудуван, лекарско уверение, работна карактеристика и куса биографија.

Молбите со потребната документација се доставуваат до Центарот за социјална работа — Гостивар.

Некомплетираните документи не се земаат предвид.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето. (114)

Конкурсната комисија за именување директор на Мешовито трговско претпријатие врз основа на член 68 и 71 од Статутот на работната организација „ОСМИ СЕПТЕМВРИ“ — Дебар

распишува

КОНКУРС

за директор на работната организација (именување)

За директор на работната организација ќе биде именувано лице кое покрај општите услови ги исполнува и следните посебни услови:

— да има високо образование — економски или правен факултет со 7 години работно искуство, од кои 4 години на раководни работни места;

— да има више образование — виша економска комерцијална школа или виша управна школа со 10 години работно искуство, од кои 5 години на раководни работни места;

— да не е осудуван за кривични дела од член 134 од Законот за конституирање и упис во судскиот регистар на организациите на здружениот труд;

— со судска одлука да не му е забрането вршењето на должноста директор.

Личниот доход му се одредува спрема одредбите на Самоуправната спогодба за распределба на личните доходи во работната организација.

Пријавените кандидати покрај молбата таксирани со 2,00 динари таксени марки да ги достават и следните документи:

— доказ за завршено образование,

— доказ за работно искуство,

— лекарско уверение,

— уверение дека не се осудувани,

— уверение дека не се под истрага и

— уверение дека не им е забрането вршењето на должноста директор.

Некомплетираните документи нема да бидат разгледани.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Конкурсната комисија при Градежното претпријатие „БРАТСТВО“ — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за технички директор на работната организација

Услови:

1. Да има завршено технички факултет (градежно архитектонска насока) или средно техничко училиште, со работен стаж од 10 или 12 години.

Кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови:

— да не се осудувани за кривични дела наведени во член 55 од Основниот закон за претпријатијата;

— со судска одлука да не му е забрането вршење на должноста технички директор на претпријатие.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до конкурсната комисија на Градежното претпријатие „Братство“, ул. 124 бр. 16 — Скопје во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните документи нема да се разгледуваат.

Конкурсната комисија при Шумарскиот институт — Скопје

распишува КОНКУРС

за звањето ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК во Отсекот за екологија и типологија на шумите и шумските станишта.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите по Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74).

Со пријавата кандидатите поднесуваат куса биографија, список на научни и стручни трудови, како и самите трудови.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Советот на претпријатието во основање Комунално занатско услужно производно претпријатие „КОМУНАЛСЕРВИС“ с. Лабуништа — Струга

распишува КОНКУРС

за именување директор на претпријатието

Услови: Покрај општите услови предвидени со Законот за конституирање на организациите на здружен труд и уписот во судскиот регистар, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има положено испит за степен на стручно образование за ВКВ работник од градежна струка и работен стаж од 10 години, од кои 4 години на раководно работно место;

2. да има положено испит за степен на стручно образование за КВ работник од градежна струка и 15 години работен стаж, од кои 4 години на раководно работно место.

Кандидатот е должен да поднесе програма за развој на претпријатието од комунално занатско — услужни и производни дејности.

Да има организациони и други способности за успешно раководење со претпријатието.

Да поседува морално-политички квалитети.

Да не е казнуван — осудуван и да не се води кривична постапка против истиот.

Пријавите со документите во смисла на наведените услови, кандидатите треба да ги поднесуваат до Советот на претпријатието во основање.

Некомплетираните документи нема да се земаат во обзир при решавањето.

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на неговото објавување во „Службен весник на СРМ“.

Врз основа на член 61 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 35/73) и член 4 од Правилникот за начинот и постапката за остапување изградба на инвестиционите објекти, стручната комисија на инвеститорот ООЗТ „Живинарска фарма“ Белимбегово — Скопско објавува

ОГЛАС

за јавно наддавање за отстапување градба на инвестиционен објект „Силосно построение“ во Белимбегово

Ориентациона вредност на инвестициониот објект изнесува 10.000.000.00 динари.

Објектот ќе биде лоциран во Белимбегово, во кругот на Фабриката за производство на добиточна храна.

Рокот за градба на објектот е утврден на 7 месеци, сметано од денот на воведувањето на изведувачот во работа.

За утврдување најповолен понудувач инвеститорот ги утврдува следните критериуми, кои понудувачот е должен да ги наведе во својата понуда:

— цена на изведбата — градбата на објектот,
— рок на изведувањето,
— пресметка на работите по систем „клуч во рака“ или според изведбени количини (предност „клуч во рака“),

— список на стручниот кадар и на оној кој ќе биде ангажиран во градбата на објектот,

— список на досега изведени поголеми силосни построенија,

— фактор со ценовник на клучните материјали и работна рака за непредвидените работи,

— процент на манипулативни трошоци,

— дали се бара аванс и под кои услови,

— финансиската положба според завршната сметка за измината година.

Со инвестиционо-техничката документација и останатите услови за градба на објектот, заинтересираните можат да се запознаат во Управата на ООЗТ „Живинарска фарма“ Белимбегово — Скопско, секој ден од 10 до 14 часот.

Рокот за доставување на понудите е заклучно со 29 август 1975 година до 10 (десет) часот, кој се доставуваат до комисијата за јавно наднавање за градба на Силосно построение во кругот на Фабриката за производство на добиточна храна во Белимбегово.

Документацијата да сè достави во посебен затворен коверт, запечатен и подвосочен.

Одлука за отстапување градба на објектот инвеститорот ќе донесе во рок од 10 дена сметано од денот на одржувањето на јавното наднавање, а најповолниот понудувач е должен во рок од 20 дена сметано до денот на известувањето да склучи договор за градба со инвеститорот и да отпочне со градба на објектот најдоцна до 1 октомври 1975 година.

Режискиот одбор за изградба на деловна зграда за Здравствен дом во Штип

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за подобноста на изведувачите за изградба на деловна зграда за Здравствен дом во Штип.

1. Предмет на отстапување на изградбата се: градежните, градежно-занаетчиските и инсталатерските работи на деловната зграда за Здравствен дом во Штип.

2. Работите ќе се изведуваат во Штип, на локацијата на бившата зграда на Општинското собрание.

3. Видови на работите се: сите градежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи утврдени во проектот на деловната зграда за Здравствен дом во Штип.

Избраниот изведувач има право во извршувањето на работите, да вклучува свои кооперанти според условите што ќе се утврдат во договорот.

4. Писмената пријава треба да содржи:

— фирма на пријавителот;

— податоци на стручен кадар;

— податоци за техничка опременост;

— доказ дека е регистриран за изведување на ваков вид работа;

— податоци за поважни објекти на кои пријавителот досега учествувал.

Пријавите се поднесуваат на адреса: Медицински центар — Штип, за Режиски одбор за изградба на здравствен дом во Штип.

Рок за поднесување на пријавите е 10 дена од денот на објавувањето на огласот.

Разгледувањето на пријавите ќе се изврши во рок од 10 дена по истекот на рокот за поднесување на пријавите.

Заинтересираните изведувачи потребните информации околу вредноста на објектот и условите за градење можат да ги добијат во Медицински центар — Штип.

Одлука за пријавените кои ќе бидат избрани за подобни изведувачи, ќе се донесе во рок од 10 дена од истекот на рокот за поднесување на пријави, а ОЗТ кои поднеле пријави ќе бидат известени по овој рок.

СОДРЖИНА

294. Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1975 година — 465
295. Одлука за усогласување на инвалидната на слепите лица — жртви на фашистичкиот терор и на слепите лица — граѓански жртви од војната со движењето на просечните трошоци на животот — 465
296. Правилник за обучување на командири во милицијата — — — — — 465
297. Правилник за програмата и начинот на полагањето на возачкиот испит и на проверката на знаењата заради издавање на возачка потврда — — — — — 466
298. Одлука на Уставниот суд на Македонија У. бр. 91/74 од 28 мај 1975 година — — 473
299. Методологија за измени и дополнувања на методологијата за искажување на потребни податоци од страна на основните организации на здружениот труд во стопанството, за следење на спроведувањето на самоуправните спогодби, одделните општествени договори и општествениот договор за организациите на здружениот труд во стопанството — — — — — 473

Општи акти на самоуправните интересни заедници

278. Дополнување на одлуката за висината на трошоците за издршка на штитеници сместени во установи за социјална заштита во кои учествува Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје за 1975 година — 474
279. Одлука за надоместокот на изгубената заработувачка на делегатите и избраните или именуваните лица од Собранието на Заедницата и Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на Собор на Собранието на СР Македонија — — — — — 474
280. Одлука за висината на дневниците и патните трошоци за службено патување на делегатите и функционерите што ги избира и именува Собранието на Заедницата и Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на Собор на Собранието на СР Македонија — — — — — 474
281. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица — 475
282. Одлука за висината на надоместокот на патните трошоци во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување — — — — — 475
283. Одлука за висината на износот на трошоците за закоп и посмртна помош — 476
284. Одлука за висината на постојаниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на издадени-те лекови“ — — — — — 477